

## Neni 3

Neni 9-a shlyhet.

## Neni 4

Në nenin 11 në paragrafin 1 fjalët: " neni 7" zëvendësohen me fjalët: "neni 7 paragrafi 1"

Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2 si vijon:

"Lidhur me kërkesën nga paragrafi 1 të këtij neni dhe dokumentacionin, informatat dhe të dhënat që kanë të bëjnë me të në mënyrë përkatëse zbatohen dispozitat e neneve 7 dhe 7-a të këtij ligji."

Paragrafi 2 bëhet 3

## Neni 5

Në nenin 12 pika 1) fjalët: "neni 6" zëvendësohen me fjalët: "neni 6 paragrafi 1".

Në pikën 2) fjalët: "Drejtoria për parandalim të larjes së parave dhe financimit të terrorizmit" zëvendësohen me fjalët: " Drejtoria për Zbulim Financiar".

## Neni 6

Në nenin 14 në paragrafin 1 fjalët: " neni 7" zëvendësohen me fjalët: "neni 7 paragrafi 1"

## Neni 7

Në nenin 34 në paragrafin 3 pas fjalës "gjykata" shtohen fjalët: "në afat prej 30 ditësh nga pranimi i aktvendimit".

## Neni 8

Në nenin 37-b në paragrafin 1 pika 2) fjalët: "neni 7" zëvendësohen me fjalët: "neni 7 paragrafi 1".

## Neni 9

Pas neni 37-b shtohet nen i ri 37-v si vijon:

## "Neni 37-v

Gjobë në shumë prej 25 deri në 50 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit të autorizuar zyrtar nga Banka Popullore nëse në afatin e përcaktuar në nenin 7 paragrafi (2) të këtij ligji nuk i kërkon dokumentet, të dhënat dhe informatat e nevojshme.

Gjobë në shumë prej 25 deri në 50 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit të autorizuar zyrtar nga i cili organi publik kompetent nga i cili Banka Popullore i ka kërkuar dokumente, të dhëna dhe informata me detyrë zyrtare, nëse të njëjtat nuk i dorëzon në afatin e përcaktuar në nenin 7 paragrafi (3) të këtij ligji."

## Neni 10

Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji do të mbarohen në pajtim me ligjin sipas të cilat kanë filluar.

## Neni 11

Aktet nënligjore të përcaktuara me këtë ligj do të miratohen në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

## Neni 12

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", kurse do të fillojë të zbatohet me fillimin e zbatimit të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative në pajtim me nenin 141 të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 124/5.

## 648.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

## У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА РЕВИЗИЈА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за ревизија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 8 февруари 2016 година.

Бр. 08-839/1  
8 февруари 2016 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

**З А К О Н  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  
НА ЗАКОНОТ ЗА РЕВИЗИЈА**

## Член 1

Во Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ број 158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 145/15 и 192/15), во членот 3 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) За се што не е утврдено со овој закон во врска со водењето на управните постапки за издавање на лиценца за овластен ревизор, лиценца за работа на друштво за ревизија и лиценца за работа на овластен ревизор-трговец поединец се применуваат одредбите од Законот за општата управна постапка.“

## Член 2

Во членот 10 став (1) алинеја 5 точката 4) точката и запирката се заменуваат со сврзникот „или“.

Во точката 5) по зборот „бода“ се става точка, а сврзникот „или“ се брише.

Точката 6) се брише.

## Член 3

Во членот 16 став (6) зборовите: „судска постапка“ се заменуваат со зборовите: „управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од приемот на решението.“

## Член 4

Во членот 23 став (3) зборот „писмено“ се брише.

По ставот (4) се додаваат два нови става (5) и (6), кои гласат:

„(5) Овластеното службено лице од Советот кое ја води постапката за издавање на лиценца за овластен ревизор е должно документот од ставот (4) точка 1) на овој член по службена должност да го побара од Институтот во рок од три дена од денот на приемот на барањето.

(6) Овластеното службено лице од Институтот од кого е побаран документот е должно истиот да го достави до Советот во рок од три дена од денот на приемот на барањето од ставот (5) на овој член.“

Ставот (5) станува став (7).

Во ставот (6) кој станува став (8) зборовите: „комплетното барање“ се заменуваат со зборот „барањето“.

Во ставот (7) кој станува став (9) бројот „6“ се заменува со бројот „8“, а зборовите: „судска постапка“ се заменуваат со зборовите: „управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од приемот на решението.“

Во ставот (8) кој станува став (10) бројот „6“ се заменува со бројот „8“.

#### Член 5

Во членот 24 став (2) зборот „писмено“ се брише.

Во ставот (3) зборот „доставува“ се заменува со зборовите: „доставуваат следниве документи“.

По ставот (3) се додаваат три нови става (4), (5) и (6), кои гласат:

„(4) Овластеното службено лице од Советот кое ја води постапката за издавање на лиценца за работа на друштво за ревизија е должно документите од ставот (3) точки 1), 4), 5) и 6) на овој член по службена должност да ги побара од Централниот регистар на Република Македонија во рок од три дена од денот на приемот на барањето.

(5) Овластеното службено лице од Централниот регистар на Република Македонија од кого се побарани документите е должно истите да ги достави до Советот во рок од три дена од денот на приемот на барањето од ставот (4) на овој член.“

(6) Документот од ставот (3) точка 3) на овој член се обезбедува од евиденција на Советот.“

Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (7) и (8).

Во ставот (6) кој станува став (9) зборовите: „комплетното барање“ се заменуваат со зборот „барањето“.

Во ставот (7) кој станува став (10) бројот „6“ се заменува со бројот „9“, а зборовите: „судска постапка“ се заменуваат со зборовите: „управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од приемот на решението.“

Во ставот (8) кој станува став (11) бројот „6“ се заменува со бројот „9“.

#### Член 6

Во членот 25 став (4) зборот „писмено“ се брише.

По ставот (5) се додаваат три нови става (6), (7) и (8), кои гласат:

„(6) Овластеното службено лице од Советот кое ја води постапката за издавање на лиценца за работа на овластен ревизор-трговец поединец е должно документите од ставот (5) точки 1), 3), 4), 5) и 6) на овој член по службена должност да ги побара од Институтот и другите јавни надлежни органи во рок од три дена од денот на приемот на барањето.

(7) Овластените службени лица од Институтот и од другите јавни надлежни органи од кои се побарани документите се должни истите да ги достават до Советот во рок од три дена од денот на приемот на барањето од ставот (6) на овој член.“

(8) Документот од ставот (5) точка 2) на овој член се обезбедуваат од сопствената евиденција на Советот.“

Ставот (6) станува став (9).

Во ставот (7) кој станува став (10) зборовите: „комплетното барање“ се заменуваат со зборот „барањето“.

Во ставот (8) кој станува став (11) бројот „7“ се заменува со бројот „10“, а зборовите: „судска постапка“ се заменуваат со зборовите: „управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од приемот на решението.“

Во ставот (9) кој станува став (12) бројот „7“ се заменува со бројот „10“.

#### Член 7

Во членот 27 ставови (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21) и (22) се бришат.

#### Член 8

Во членот 28 став (3) по зборот „Советот“ се додаваат зборовите: „со решение“.

Во ставот (4) зборовите: „судска постапка“ се заменуваат со зборовите: „управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од приемот на решението.“

#### Член 9

По членот 44-ѓ се додава нов член 44-е, кој гласи:

#### „Член 44-е

(1) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластеното службено лице од Советот ако:

1) не издаде лиценца за овластен ревизор во рокот утврден во членот 23 став (8);

2) не издаде лиценца за работа на друштво за ревизија во рокот утврден во членот 24 став (9) и

3) не издаде лиценца за работа на овластен ревизор трговец-поединец во рокот утврден во членот 25 став (10).

(2) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластеното службено лице, ако во рокот утврден во членовите 23 став (5), 24 став (4) и 25 став (6) од овој закон не ги побара потребните документи.

(3) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластеното службено лице во институцијата, ако во рокот утврден во членовите 23 став (6), 24 став (5) и 25 став (7) од овој закон не ги достави бараните документи.

#### Член 10

Во членот 45 сврзникот „и“ се брише, а по зборовите: „44-б“ се додаваат зборовите: „и 44-е“.

#### Член 11

Започнатите постапки до денот на започнувањето со примена на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.

#### Член 12

Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 13

Одредбите од членовите 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 од овој закон се применуваат со започнување на примената на Законот за општата управна постапка согласно со членот 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).

#### Член 14

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

### L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR REVIZION

#### Neni 1

Në Ligjin për revizion (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 145/15 dhe 192/15), në nenin 3 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2) si vijon:

“(2) Për gjithçka që nuk është përcaktuar me këtë ligj në lidhje me mbajtjen e procedurave administrative për lëshimin e licencës për revizor të autorizuar për punë në

shoqëri për revizion dhe licencë për punë të revizorit të autorizuar-tregtar individ zbatohen dispozitat e Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative."

## Neni 2

Në nenin 10 paragrafi (1) në alinenë 5 në pikën 4) pikëpresja zëvendësohen me lidhëzën "ose".

Në pikën 5) pas fjalës "pikë" vihet pikë, kurse lidhëza "ose" shlyhet.

Pika 6) shlyhet.

## Neni 3

Në nenin 16 në paragrafin (6) fjalët: "procedurë gjyqësore" zëvendësohen me fjalët: "kontest administrativ pranë gjykatës kompetente në afat prej 30 ditësh nga pranimi i aktvendimit."

## Neni 4

Në nenin 23 në paragrafin (3) fjalët: "me shkrim" shlyhen.

Pas paragrafit (4) shtohen dy paragrafë të ri (5), (6) si vijojnë:

"(5) Personi i autorizuar zyrtar nga Këshilli që e udhëheq procedurën për lëshimin e licencës për revizor të autorizuar është i obliguar që dokumentin nga paragrafi (4) pika 1) e këtij neni me obligim zyrtar ta kërkojë nga Instituti në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës.

(6) Personi i autorizuar zyrtar nga Instituti prej të cilit është kërkuar dokumenti është i obliguar që të njëjtin ta dërgojë në Këshill në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës nga paragrafi (5) të këtij neni."

Paragrafi (5) bëhet paragrafi (7).

Në paragrafin (6) i cili bëhet paragrafi (8) fjalët: "kërkesa e kompletuar" zëvendësohen me fjalën "kërkesa".

Në paragrafin (7) që bëhet paragrafi (9) numri "6" zëvendësohet me numrin "8", kurse fjalët: "procedurë gjyqësore" zëvendësohen me fjalët: "kontest administrativ pranë gjykatës kompetente në afat prej 30 ditësh nga pranimi i aktvendimit."

Në paragrafin (8) që bëhet paragrafi (10) numri "6" zëvendësohet me numrin "8".

## Neni 5

Në nenin 24 në paragrafin (2) fjalët: "me shkrim" shlyhen.

Në paragrafin (3) fjala "dorëzon" zëvendësohet me fjalët "dorëzojnë dokumente si vijon".

Pas paragrafit (3) shtohen tre paragrafë të rinj (4), (5) dhe (6) si vijojnë:

"(4) Personi i autorizuar zyrtar nga Këshilli që e udhëheq procedurën për dhënien e licencës për punën e shoqërisë për revizion është i obliguar që dokumentet nga paragrafi (3) pikat 1), 4), 5) dhe 6) të këtij neni me detyrë zyrtare t'i kërkojë nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës.

(5) Personi i autorizuar zyrtar nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë prej ku kërkohen dokumentet është i obliguar që të njëjtat t'i dorëzojë në Këshill në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës nga paragrafi (4) i këtij neni"

(6) Dokumenti nga paragrafi (3) pika 3) të këtij neni sigurohet nga evidenca e Këshillit."

Paragrafët (4) dhe (5) bëhen paragrafë (7) dhe (8).

Në paragrafin (6) i cili bëhet paragraf (9) fjalët: "kërkesa e plotë" zëvendësohen me fjalën "kërkesa".

Në paragrafin (7) i cili bëhet paragraf (10) numri "6" zëvendësohet me numrin "9", ndërsa fjalët: "procedura gjyqësore" zëvendësohet me fjalët: "kontesti gjyqësor para gjykatës kompetente në afat prej 30 ditësh nga pranimi i aktvendimit."

Në paragrafin (8) i cili bëhet paragraf (11) numri "6" zëvendësohet me numrin "9".

## Neni 6

Në nenin 25 në paragrafin (4), fjalët: "me shkrim" shlyhen.

Pas paragrafit (5) shtohen tre paragrafë të rinj (6), (7) dhe (8) si vijon:

"(6) Personi i autorizuar zyrtar nga Këshilli që e udhëheq procedurën për lëshimin e licencës për punë të revizorit të autorizuar-tregtar individual është i obliguar që dokumentet nga paragrafi (5) pikat 1), 3), 4), 5) dhe 6) të këtij neni sipas detyrës zyrtare t'i kërkojë nga Instituti dhe organet tjera kompetente publike në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës.

(7) Personat e autorizuar zyrtarë nga Instituti dhe nga organet tjera publike kompetente nga të cilat janë kërkuar dokumentet janë të obliguar që të njëjtat t'i dorëzojë te Këshilli në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës nga paragrafi (6) të këtij neni."

(8) Dokumenti nga paragrafi (5) pika 2) të këtij neni sigurohet nga evidenca personale e Këshillit".

Paragrafi (6) bëhet paragrafi (9).

Në paragrafin (7) bëhet paragrafi (10) fjalët: "kërkesa complete" zëvendësohen me fjalën "kërkesë".

Në paragrafin (8) i cili bëhet paragrafi (11) numri "7" zëvendësohet me numrin "10", kurse fjalët: "procedurë gjyqësore" zëvendësohet me fjalët: "kontest administrativ para gjykatës kompetente në afat prej 30 ditësh nga dita pranimit të aktvendimit."

Në paragrafin (9) i cili bëhet paragrafi (12) numri "7" zëvendësohet me numrin "10".

## Neni 7

Në nenin 27 paragrafët (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21) dhe (22), shlyhen.

## Neni 8

Në nenin 28 në paragrafin (3) pas fjalës "Këshilli" shtohen fjalët: "me aktvendim".

Në paragrafin (4) fjalët: "procedurë gjyqësore" zëvendësohen me fjalët: "kontest administrativ para gjykatës kompetente në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit".

## Neni 9

Pas nenit 44-gj shtohet nen i ri 44-e, si vijon:

## "Neni 44-e

(1) Gjobë në shumë prej 25 deri në 50 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit zyrtar të autorizuar të Këshillit nëse:

1) nuk lëshon licencë për revizor të autorizuar në afatin e përcaktuar me nenin 23 paragrafi (8);

2) nuk lëshon licencë për punë të shoqërisë së revizionit në afatin e përcaktuar me nenin 24 paragrafi (9) dhe

3) nuk lëshon licencë për punën e revizorit të autorizuar tregtar - individ në afatin e përcaktuar me nenin 25 paragrafi (10).

(2) Gjobë në shumë prej 25 deri në 50 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit zyrtar të autorizuar, nëse në afatin e përcaktuar në nenin 23

paragrafi (5), nenin 24 paragrafi (4) dhe nenin 25 paragrafi (6) të këtij ligji nuk e kërkon dokumentacionin e nevojshëm.

(3) Gjobjë në shumë prej 25 deri në 50 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit zyrtar të autorizuar të institucionit, nëse në afatin e përcaktuar në nenin 23 paragrafi (6), nenin 24 paragrafi (5) dhe nenin 25 paragrafi (7) të këtij ligji nuk e dorëzon dokumentacionin e kërkuar.

#### Neni 10

Në nenin 45 lidhëza "dhe" shlyhet, ndërsa pas fjalëve: "44-b" shtohen fjalët: "dhe 44- e".

#### Neni 11

Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit me zbatim të këtij ligji, do të përfundojnë në pajtim me ligjin sipas të cilit kanë filluar.

#### Neni 12

Aktet nënligjore të përcaktuara me këtë ligj do të miratohen në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

#### Neni 13

Dispozitat e neneve 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dhe 10 të këtij ligji zbatohen me fillimin e zbatimit të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative në pajtim me nenin 141 të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 124/15).

#### Neni 14

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë."

### 649.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

### У К А З

## ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за инвестициски фондови, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 8 февруари 2016 година.

Бр. 08-840/1  
8 февруари 2016 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

### ЗАКОН

## ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ

#### Член 1

Во Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ број 12/2009, 67/10, 24/11, 188/13 и 145/15), во членот 9 став (4) се менува и гласи:

„Комисијата ги пропишува формата и содржината на барањето од ставот (1) на овој член и начинот, постапката и потребната документација за добивање дозвола за работење на друштвото за управување.“

#### Член 2

Во членот 10 став (1) зборот „календарски“ се брише.

#### Член 3

Во членот 11 став (1) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „врз основа на претходно доставено барање за издавање дозвола за работење на подружница.“

Ставот (6) се менува и гласи:

„Комисијата ги пропишува формата и содржината на барањето од ставот (1) на овој член и начинот, постапката и потребната документација за основање на подружница на странско друштво за управување во Република Македонија.“

#### Член 4

Во членот 12 став (1) зборот „календарски“ се брише, а зборовите: „став (2)“ се заменуваат со зборовите: „став (1)“.

#### Член 5

Во членот 13 став (4) зборот „календарски“ се брише.

#### Член 6

Во членот 14 по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:

„(3) Овластеното службено лице од Комисијата кое ја води постапката за издавање на согласност за стекнување на квалификувано учество во друштво за управување е должно докажете од ставот (2) точка 1 на овој член и документот од ставот (2) точка 3) алинеја 1 на овој член, по службена должност да ги побара од надлежниот јавен орган во рок од три дена од денот на приемот на барањето.

(4) Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кого се побарани докажете од ставот (2) точка 1) на овој член и документот од ставот (2) точка 3) алинеја 1 на овој член е должно докажете и документите да ги достави до Комисијата во рок од три дена од денот на приемот на барањето од ставот (3) на овој член.“

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (5) и (6).

Ставот (5) кој станува став (7) се менува и гласи:

„Комисијата ги пропишува формата и содржината на барањето, како и потребната документација за стекнување квалификувано учество во друштво за управување од став (1) на овој член.“

#### Член 7

Во членот 15 став (1) зборот „календарски“ се брише.

#### Член 8

Во членот 17 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Друштвото за управување е должно до Комисијата да поднесе барање за добивање согласност на статутот и неговите измени и дополнувања.“

Во ставот (3) кој станува став (4) зборот „календарски“ се брише.